

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

КО \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_  
Имотен лист бр. \_\_\_\_\_

Уплата по пријавата може да се изврши на самиот шалтер доколку поседувате:  
VISA, VISA ELEKTRON, MASTER CARD или MAESTRO  
Ж-сметка, Назив на примачот: Буџет на РМ  
Агенција за катастар на недвижности -100000000063095  
Банка на примачот: НБРМ  
Сметка на буџетски корисник 210010045078711  
Приходна шифра и програма 724167-20

Приемен штембил

**П Р И Ј А В А**

**за запишување на промена во катастарот на недвижности**

Од \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
(име и презиме/назив на носителот на правото на недвижноста) ЕМБГ/ЕМБС

\_\_\_\_\_ (адреса/седиште), \_\_\_\_\_ мобилен телефонски број /е-маил адреса

**Вид на промена:**

- |  |  |  |
|--|--|--|
| 1. На носителот на правото                             | 9. Концесија                               | 16. Спојување на катастарска парцела   |
| 2. На правото на сопственост                           | 10. Прходни и времени мерки                | 17. Промена на катастарска култура     |
| 3. На правото на службеност                            | 11. На личните и адресни податоци          | 18. Исцртување на ново изграден објект |
| 4. На правото на залог (хипотека)                      | 12. Предбележување како условно укнижување | 19. Бришење на срушен објект           |
| 5. На правото на реален товар                          | 13. Предбележување на градба               | 20. Измена на гранични линии           |
| 6. На правото на долготраен закуп на градежно земјиште | 14. Прибележување на факти и нивно бришење | 21. Други промени _____                |
| 7. Лизинг на недвижности                               | 15. Делба на катастарска парцела           |  |
| 8. Закуп на недвижности                                |  |  |

**Прилози:**

- |                            |   |                                     |
|----------------------------|---|-------------------------------------|
| 1. Геодетски елаборат      | 5. Договор за распределба на имот за време на живот | 8. Наследно решение                 |
| 2. Договор за купопродажба | 6. Договор за доживотна издршка                     | 9. Судска пресуда                   |
| 3. Договор за хипотека     | 7. Договор за физичка делба                         | 10. Градежно техничка документација |
| 4. Договор за подарок      |   | 11. Друг правен основ: _____        |

**Податоци за недвижноста:**

Број на катастарска парцела \_\_\_\_\_ Број на зграда/друг објект \_\_\_\_\_ влез \_\_\_\_\_ кат \_\_\_\_\_, број на посебен/заеднички дел од зграда (стан/дел.просторија и др.)

**Податоци за подносителот на пријавата:**

\_\_\_\_\_ (име и презиме/назив), \_\_\_\_\_ ЕМБГ/ЕМБС  
\_\_\_\_\_ (адреса/седиште), \_\_\_\_\_ мобилен телефонски број /е-маил адреса

**Докази и податоци кои Агенцијата ги прибавува по службена должност:**

- |  |   |
|--|---|
| 1. Информација за субјект-тековна состојба од ЦР на РМ | 5. Препис од уверение со сите податоци од матична книга на родени и |
| 2. Препис од извод Извод од матична книга на родени    | 6. Други податоци   |
| 3. Препис од Извод од матична гнига на умрени          |   |
| 4. Препис од извод од матична книга на венчани         |   |

Ја овластувам Агенцијата во мое име и за моја сметка да ги користи податоците содржани во оваа пријава во постапка на прибавување на потребни докази и податоци од други институции по службена должност.

**Подносител на пријавата**

\_\_\_\_\_  
(име,презиме и потпис)